



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 4

Скопје, среда 18 февруари 1948 година

Год. IV

Раконисите се испраќаат во дупликат на адреса «Службен весник на НРМ» — Скопје, ул. Маршал Тито бр. 10 Пошт. фак. 51. Раконисите не се враќаат.

Цена на овој број е 8 динари. Претплата за цела година 250, за пола години 125 — Огласите се примаат по тарифа објавена во бр. 25/47 год.

24

УКАЗ

Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија, врз основа чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Република Македонија а во врска со чл. 4 точка 3 и чл. 6 од Законот за Президиумот на Народното собрание на НР Македонија, го прогласуе Законот за државните службеници на Народна Република Македонија изгласан од Народното собрание на НР Македонија на седницата од 29 декември 1947 година, а кој гласи:

ЗАКОН

ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I УВОДНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Прописите на овој Закон к'е се прилагаат на сите службеници на работа во Народното собрание и неговиот Президиум, во Претседателството на Владата, во министерствата, во Планската комисија, во Контролната комисија, во комитетите и комисиите на Владата и во другите органи на Владата, во народните одбори и нивните органи, во народните судови, во државните установи од републиканско и локално значење, како и во раководството и административно — стручниот апарат на државните стопански претпријатија од републиканско и локално значење.

Член 2

Начелните одредби како и одредбите на Првиот дел од Сојузниот закон за државните службеници важат за сите државни службеници на Народна Република Македонија.

II. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 3

Според природата на службата и стручната спрема државните службеници припаѓаат на различни струки.

Во оквир на секоја струка постоат звања кои обележуваат одреден круг работи.

Струките, звањата во секоја струка и условите за стекнување на звања ги одредуе Владата во посебни прописи. Во тие прописи можат да се вклучат надлежните членови на Владата да во согласност со Претседателот на Владата можат да установуваат нови или да укинуваат и менуваат веќе установени звања во поедини струки.

Член 4

Звањата на поедините струки се распоредуваат според природата, значајот и важноста на ра-

ботите во државната служба, како и според обикот на одговорноста во следните врсти:

1. раководни службеници;
2. самостојни административни службеници и самостојни стручни службеници;
3. административни службеници и стручни службеници; и
4. помошни службеници и извршни службеници.

Посебни прописи за структурите одредуваат кои звања ќе бидат во која врста. Во тие прописи може да се предвиди можност за установување на посебен распоред на звањата на поедини струки за одредена организациона единица.

Член 5

На државните службеници им припаѓаат за времето додека трае службеничкиот однос одредени принаделности.

Облици и принаделностите на државните службеници се:

- основната плата;
- додаток по ефектот на работа;
- функционалниот (положајниот додаток);
- посебниот личен додаток;
- премискиот додаток;
- извонредната награда;
- додатокот на деца.

Член 6

Основните плати се одредуваат по структурите и по звањата, а нивната висина според природата и значајот на работата на звањето.

Основната плата може да се заведе во фиксен месечен износ или во граници на најмал и најголем износ.

Во сите звања во кои е возможно да се мери ефектот на работата квантитативно к'е се установи додаток по ефектот на работата на основната плата.

За поедини положаи во државната служба можат да се установат функционални додатоци. Според значајот на функцијата, обикот на одговорноста и карактерот на организационата единица, положаите можат да се распоредуваат во врсти.

На службениците можат да се даваат и посебни лични додатоци, премиски додатоци и вонредни награди за нарочно залагање или извонреден допринос на службата што ја вршат, како и за вонредни работи што ги вршат вон својата редовна работа или за работи што се од нарочна важност за државата.

Службениците имаат право на додаток на деца.

Поблиски одредби за припадностите про-
ишуе Владата по предлог на Министерот на фи-
нансите и Министерот на трудот со посебна у-
редба, со која може да ги укине или менуе об-
лици на припадностите, што постоат, како
и да уведе нови облици на припадностите.

Член 7

Систематизацијата во смисол на одредбите
чл. 14 од Сојузниот закон за државните слу-
жбеници Владата ја врши преку Комисијата за
систематизација која има задаток да:

- утврдуе општи називи за сите звања во
организационите единици на државната управа;
- утврдуе типска и поединична систематиза-
ција за сите организациони единици на државната
управа врз основа на основни начела за система-
тизација дадени од Комитетот за законодаство
и издавање на народната власт на Владата на
Федеративна Народна Република Југославија;
- на основание утврдуваат систематиза-
ција го одредуе бројот на службеничките места
во поедините организациони единици, како и
положаите кои што во тие постоат;
- предлага на Владата прописи за припад-
ностите на државните службеници;
- проверава извршувањето на прописите за
систематизацијата и припадностите.

Поблиски прописи за организацијата и рабо-
тата на Комисијата за систематизација ќе доне-
се Владата.

Член 8

Сите решенија за службеничките односи (за-
снивањето, движењето и преставокот за слу-
жбениците на Претседателството на Владата
министерствата, комитетите, комисиите и други-
те органи на Владата, како и за службениците на
државните стопански претпријатија од републи-
кански значај, доколку со посебни прописи не е
инаку одредено, ги донесуат:

1) за раководните службеници (чл. 4 ст. 1 т.
1) — надлежниот член на Владата, претседателот
на комитет односно комисија на Владата и Генералниот секретар на Владата во согласност со
Претседателот на Владата;

2) за останатите службеници — надлежниот
член на Владата, претседателот на комитет од-
носно комисија на Владата и Генералниот секре-
тар на Владата.

Членовите на Владата можат да ги овластат
своите помонници, а претседателите на комите-
тите односно комисиите на Владата, потпретседа-
телите на тие комитети односно комисији како и
старешините на непосредно потчинените им ор-
ганизациони единици да донесуваат решенија за
службенички односи на сите службеници освен
за раководните.

Решенија за службеничките односи на слу-
жбениците, кои што се на работа во органите на
правосудието и кои што не се избрани, донесуе
Министерот за правосудието.

Член 9

Сите решенија за службеничките односи на
службениците на работа во Народното собрание
ги донесуе Претседателот на Собранието, а сите
решенија за службеничките односи на службе-

ниците во Президиумот на Народното собрание
ги донесуе Секретарот на Президиумот.

Член 10

Сите решенија за службеничките односи на
службениците на работа во околиските и месните
народни одбори и во нивните установи ги донесуе
извршниот одбор на околисткиот народен одбор а
решенијата за службеничките односи на службе-
ниците на работа во реонски народни одбори со
степен на околистки народен одбор, во градските
народни одбори и во нивните установи ги донесуе
извршниот одбор на тој народен одбор, доколку со
посебни прописи не е инаку одредено.

Решенијата за службеничките односи на слу-
жбениците од прва врста на работа во околистки-
те народни одбори, во градските народни одбори,
во реонските народни одбори, во месните народ-
ни одбори и во установите на тие одбори се доне-
суваат по претходна согласност на Претседателот
на Владата; решенијата за службеничките одно-
си на самостојните административни службени-
ци на работа во истите одбори односно нивните
установи се донесуваат по претходна согласност од
Генералниот секретар на Владата, а за службе-
ничките односи на самостојните стручни службе-
ници по претходна согласност на ресорниот член
на Владата.

Член 11

Извршниот одбор на околиските односно
градските (реонските) народни одбори може да го
овласти претседателот, секретарот или поверени-
ците, (на одделенијата односно отсеците) а извр-
шниот одбор на помалите околистки односно град-
ски народни одбори својот претседател и секре-
тар да донесуваат решенија за службеничките од-
носи на службениците од трета и четврта врста
од член 4 на овој Закон.

Член 12

Решенијата за службеничките односи на слу-
жбениците од прва и втора врста на работа во
претпријатијата на месни или на околистки на-
родни одбори ги донесуе извршниот одбор на око-
листкиот народен одбор, а решенијата за службе-
ничките односи за истите службеници на работа
во претпријатијата на градските народни одбори
и на реонските народни одбори со степен на око-
листките народни одбори ги донесуе извршниот
одбор на тие народни одбори доколку со посебни
прописи не е инаку одредено. За донесување на
овие решенија е потребна согласноста на соот-
ветниот орган од став II на член 10 од овој Закон.

Решенијата за службеничките односи на слу-
жбениците од трета и четврта врста на работа во
претпријатијата на народните одбори ги донесуе
директорот (генералниот директор) на претпри-
јатието за кое овие се должни да го известат из-
вршниот одбор на народниот одбор.

Извршниот одбор може да го овласти дирек-
торот (генералниот директор) на претпријатието
да донесуе решенија за службеничките односи
на службениците од втора врста кои што се на
работа во претпријатието.

Член 13

Владата може со посебна уредба да одреди
по друга надлежност за донесување решенија за

службеничките односи на службениците на поедини звања.

Член 14

Против секое решение за регулирање на службеничкиот однос службеникот може да се жали во рок од 15 дена од примањето на решението.

Жалбата се предава на органот односно старешината што го донел решението.

Жалбата се изјавува:

а) на Владата, — ако решението го донел член на Владата, претседателот на комитет односно комисија на Владата и Генералниот секретар на Владата, како и ако решението е донесено со нивна согласност;

б) на надлежниот член односно на Претседателот на Владата, ако решението го донел извршниот одбор на околинските и градските народни одбори, како и ако решението е донесено со нивна согласност;

в) на извршниот одбор на градскиот народен одбор, — ако решението го донел извршниот одбор на реонскиот народен одбор.

Против решението што го донел старешината на непосредната надлежна организациона единица по овластување од вишиот старешина односно орган, жалбата се изјавува на старешината односно органот, кој што го дал овластувањето.

Ако со второстепеното решение е повредено какво негово на закон засновано право службеникот може против тоа решение да подигне жалба во рок од 30 дена од денот на примањето на решението пред надлежниот окружен суд како трудов суд. Одлуката на судот е окончателна.

Член 15

Против решението за службеничките односи што го донесува Претседателот на Народното собрание службеникот може да се жали до Претседателството на Народното собрание, а против решението што го донесува Секретарот на Президиумот на Народното собрание службеникот може да се жали до Претседателството на Президиумот на Народното собрание.

Член 16

За сестрано запознавање со работите од својата струка и за стручно усовршување на службениците Претседателот на Владата може, со споразум со Претседателот на Владата на ФНРЈ, службениците на органите на државната управа на Народна Република Македонија, нејзините установи и претпријатија, привремено а) ги испраќа на работа при сојузните органи на државната управа, нејзините установи и претпријатија.

Член 17

Со цел правилно да се распоредат стручните кадри Претседателот на Владата може службениците на народните одбори, нивните установи и претпријатија да ги испраќа на работа при органите на државната управа, нејзините установи и претпријатија и обратно, како и да ги преместува од еден народен одбор, неговите установи и претпријатија во друг народен одбор, неговите установи и претпријатија.

Истото право го има Градскиот народен од-

бор на град Скопје за службениците на реонските народни одбори.

Член 18

При сите старешини односно органи кои што се надлежни да донесуваат решенија за службеничките односи органот за персоналната служба ги води сите персонални работи предвидени во овој Закон.

За да се води правилна персонална политика и прегледна евиденција и за да се овозможи нивној правилно распоредување секретарот на персоналната служба при Претседателството на Владата к'е води општа картотека за сите службеници од точка 1 и 2 на член 4 од овој Закон а Претседателството на Владата, поедините министерства, комитетите односно комисиите на Владата и другите нејзини органи, како и извршните одбори на народните одбори к'е водат одвоена картотека за сите свои службеници.

Стручните министерства к'е водат специална картотека за сите службеници од својата матична струка кои што се навогаат на служба во подрелентите им нижи органи.

Министерството на правосудието ги води персоналните работи на судиите, секретарите и административните службеници во народните судови.

Евиденцијата на службениците во народните одбори и нивните установи и претпријатија ја води органот за персонална служба на народните одбори.

Претседателот на Владата к'е пропише поблиски одредби за водење на картотеките.

Секретаријатот за персонална служба при Владата ја усклапува работата на сите органи за персонална служба и во та цел издава потребни напатствија.

Член 19

Службениците по правило вршат работи од онаа струка на која што и припаѓаат. Извешајно, тие можат да бидат употребени и на други работи повеќе од 15 дена со претходна согласност на вишиот старешина односно орган.

III ЗАСНИВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИЧКИОТ ОДНОС

Член 20

За службеник може да биде поставено само оној лице кое што ги исполнува следните услови:

- 1) да е државјанин на ФНРЈ;
- 2) да навршило 18 годишна возраст;
- 3) да не е постаро од 50 години, а физички способните лица со извешајна стручна спрема да не се постари од 60 години;

4) да е душевно здраво и телесно способно за вршење на службата;

5) да има избирачко право;

6) да не му е со судска пресуда одземено правото на државна или макар каква јавна служба, додека трае оваа пречка (поред пресудата);

7) поранишната служба да не му е престаната со дисциплинско отпуштање од служба за секогаш (чл. 42 точ. 5) или додека трае пречката од чл. 42 точ. 4 од овој Закон и

8) да ги исполнува сите други услови прописани за струката во која влегува.

Службеникот на кого службата му престанала по чл. 78 точ. 2 и 3 од овој Закон може поново да биде примен во служба најрано една година по престанокот на поранешната служба.

По важни разлози може изузетно да се прими во служба и лице постаро од 50 односно 60 години. За ова примање е нужно нарочно одобрение од Претседателот на Владата.

Во случај на нарочна потреба можат да бидат примени во државна служба за службеници и лица кои што не се државјани на ФНРЈ по претходно одобрение од Претседателот на Владата.

Член 21

Лице кое што порано било во државна служба при повторно примање во државна служба мора да ги исполнуе сите услови од чл. 20 на овој Закон освен оние за староста.

Член 22

Лице кое што е назначено за државен службеник е должно да се јави на должност во срок од 10 дена од денот во кој к'е му биде соопштеното решението за назначение, доколку непосредниот старешина по поравдани разлози не го продолжи овој срок. Во противен случај се смета како да не било ни назначено.

Член 23

Примањето во служба се врши по конкурс или без конкурс според прописите што важат за секоја струка.

Со конкурсот може да се пропише и полагање на испит.

IV ДОЛЖНОСТИ И ПРАВА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ

Член 24

След стапуењето на должност службеникот е должен да положи и потпише пред својот старешина заклетва која гласи:

„Ја (семејно и родено име) се колнам со честа на својот народ и со својата чест дека верно к'е служам на народот, дека к'е се придржавам по Уставот и законите, дека к'е го чувам и бранам уставното демократско устројство на Федеративна Народна Република Југославија и Народна Република Македонија и дека својата должност к'е ја вршам совесно“.

Член 25

Работното време на службениците по правило е 8 часа дневно и се регулира со посебни прописи.

Службеникот е должен да биде на должност през сето време што е одредено за работа.

Кога интересите на службата бараат непосредниот старешина односно надлежниот орган може да нареди службениците да работат извонредовното работно време, како и да им дале и други службени работи кои не спаѓаат во опсег на нивната редовна работа.

Член 26

Редовните принадлежности им се исплаќаат на службениците во месечни износи во почетокот на месецот. Изузетно од това за поедини звања можат платата и додатоците да се одредуваат во дневни износи и исплаќаат неделно.

Со прописи за работни норми се одредува начинот на исплатата на принадлежностите за службениците кои што работат по овие норми.

Член 27

Платата тече од денот на стапуењето на должност, а зголемуењето на плата од првиот ден на идниот месец след донесуењето на решението за унапредување.

Член 28

За службени патуења надвор од местото на служењето припаѓа на службениците накнада на патните трошкови, а за премештај во друго место накнада на селидбените трошкови.

Поблиски прописи за патните и селидбените трошкови донесува Владата со уредба по предлог на Министерот на финансите.

Член 29

На службеникот му припаѓа неделно еден платен ден за одмор и това по правило во неделен ден.

На службеникот му припаѓа платен голишен одмор, кој не може да биде пократок од 15 дена ни подолг од 30 дена. Должината на голишниот одмор во пределите граници го одредува Владата со посебни прописи а времето кога одморот има да се ползуе го одредува непосредниот старешина пазијќи правилниот и нормален тек на службата да не биде доведен во прашање поради отсуствието на службеникот.

Член 30

Во оправдани случаи непосредниот старешина може на службеникот да му олобори платена отпуса по приватна работа до седум дена вкупно во една календарска година. Отпуса над седум дена може да одобри старешината односно органот надлежен за назначение на службеници доколку тоа свое право не го пренел на старешините на подрачните надлежности установи или претпријатија.

Отпуса од вкупно седум дена во една календарска година не се пресметнува во голишен одмор.

Платена отпуса по приватна работа над седум дена може да се олобори само ако отсуствието е во интерес на службата што мора изрично да се установи.

Член 31

Службеник кој што е по болест спречен да дојде на должност к'е го извести во срок од 24 часа својот непосреден старешина. Неловагање на должност поради болест повеќе од три дена мора да биде оправдано со лекарско уверење од лекар на надлежната установа за социално осигурање.

Отсуствие за лекување и опоравок на службеникот одобрава до седум дена непосредниот старешина, а над седум дена старешината надлежен за назначување а на основание писмено мислење од лекар на надлежната установа за социално осигурање.

V ДВИЖЕНИЕ ВО СЛУЖБАТА

Член 32

Лицата кои што припат стапуваат во државна служба а немаат стручна пракса се примаат во служба како приправници.

Приправничката служба се одредуе по звањата и трае од една до три години според прописите за секоја струка.

Приправничка служба не постои за звањата распоредени во четврта врста.

Поблиски одредби за приправничката служба ќе се донесат со прописи за секоја струка. Во тие прописи може да се предвиди овластение на надлежниот член на Владата да во согласност со Претседателот на Владата установуе приправничка служба и за звања за кои што не е предвидена со уредбата за струката, или да укида сек'е установена приправничка служба.

Член 33

Додека трае приправничката служба приправникот прима приправничка плата. За ова време отказ се врши од обете страни само на првиот ден на месецот, а ако отказот биде соопштен во текот на месецот отказниот срок почнуе да тече од првиот ден на наредниот месец след соопштението. Отказниот срок трае еден месец. Приправникот на кого му биде откажана службата нема право на отпремина.

За се друго важат за приправниците одредбите од овој Закон.

Член 34

Во текот на приправничката служба приправникот е должен да положи стручен испит по прописите за својата струка. За полагање на испит органот односно старешина на надлежен за назначување може на приправникот да му ја продолжи приправничката служба најповеќе за половина година. По положениот испит приправникот се распоредуе во струка според неговата стручна спрема и способност.

Ако приправникот не го положи испитот службата му се откажуе или може да биде распореден во друга служба според неговата стручна спрема и способност.

Поблиски одредби за стручниот испит како и за организацијата, планот и траењето на курсевите потребни за стекнување на стручна спрема, пропишуе надлежниот член на Владата во согласност со Претседателот на Владата.

Член 35

При преминување од една струка во друга нужно е службеникот да проведе во новата струка најмалку три месеца и на крајот на овој срок да положи стручен испит од струката во која мине доколку е предвиден таков испит.

Одредбата на предниот став не важи за раководните службеници ни за службениците кои поради нарочни способности и поради потребите на службата минат во друга струка.

Поблиски одредби за преминување во друга струка ќе се донесат со прописите за поедините струки.

Член 36

Службеникот може да биде преместен односно назначен на друга должност по службена потреба или по молба.

Во случај на премештај односно назначение на друга должност службеникот мора да се разреди од должност во срок од 15 дена од денот кога одлуката за премештај односно назначение биде примена во организационата единица во ко-

ја што службеникот работи. Изузетно од предното, и ако разрешението по оправдани причини не може да се изврши во предниот срок, старешина односно органот надлежен за премештај односно назначение, по предлог на непосредниот старешина односно орган, може срокот за разрешение да го продолжи додека трае причината што го оправдава продолжението на срокот, но не повеќе од два месеца.

На новата должност службеникот мора да се јави во срок од 24 часа след разрешението ако премештајот односно назначението е во исто место, а најдоцна во срок од три дена след разрешението ако премештајот односно назначението е во некое друго место, не сметајќи го во овој срок времето потребно за патување.

Член 37

Ако службеникот се покаже неспособен за вршење на работите во звањето во кое се наоѓа може да биде вратен на звање што одговара на неговата стручна способност.

Ако квалитетот, обимот на работата или залагањето на службеникот не одговара на платата што ја има, може да му биде одредена пониска плата во истото звање.

VI ОДГОВОРНОСТ НА СЛУЖБЕНИКОТ

А) Дисциплинска одговорност

Член 38

Службениците одговараат дисциплински за дисциплински неувредности и дисциплински престаплености.

Член 39

Како дисциплински неувредност се сметаат полесните повреди на службената должност и угледот на службата.

Член 40

Како дисциплински престаплености се сметаат особено следните потешки повреди на службената должност без обзир да ли истите поради својата тежина ќе повлечат и кризична одговорност пред судот:

1) злоупотреба на службеното положение или прекорачување на службено овластение;

2) лабаво, немарно или неувредно вршење на службената должност кои што причинуе одолговлачување или застој во работата како и секое друго пропуштање во службата;

3) преземање и вршење на работи, кои очевидно го подриваат авторитетот и достоинството на народната власт во очите на народот;

4) причинување имовинска штета на државата со немарно или несвесно вршење на службената должност.

5) секое дејствие односно пропуштање со цел да се спречи или оневозможи правилното и брзо функционирање на државната служба;

6) повреда на службената тајна: лекомисленост во чувањето на поверливи дела или податоци;

7) потешки повреди на службената дисциплина на службениците спрема старешината;

8) недостойно владеење и држање на претпоставен старешина спрема подреден службеник.

жако и злоупотреба на старешинската власт спрема подреден службеник;

9) потешки повреди на прописите на чл 8 од Сојузниот Закон за државните службеници;

10) неземање или недостатчно земање мерки за осигурање и безбедност на поверени предмети и липа;

11) барање или примање поткуп или прикватување ветување на поткуп;

12) извршување на утаја или кражба на државна или поверена имовина при вршењето на службена должност;

13) послуга со пари, со хартии од вредност или со предмети што му се по службена должност поверени на службеникот, или давање истите на друго лице за да се послужи со нив;

14) фалсификување на службени или јавни исправи и списи, или заверување на фалсификовани исправи и списи, како и издавање на лажни исправи и списи;

15) присвајување или проневера на имот;

16) оштетување на државната имовина со заклучување на неповолни договори или работи;

17) повредување на законот при вршење на службена должност со намерение на извесно лице да му се користи или штети;

18) намерно неподнесување или крајно немарно поднесување на пропишани извештаи поднесување на лажни извештаи немарно поднесување на неточни извештаи;

19) други потешки повреди на службената должност, како узастопно повторување на дисциплински неувредности односно узастопно повторување на полесни повреди на службата должност и угледот на службата.

Доколку престаплената од овој член истовремено претставуваат и кривични дела, дисциплинскиот суд ќе достави на надлежниот јавен обвинител кривична пријава за започнување на кривична постапка.

Член 41

Казните за дисциплински неувредности се:

1) писмена опомена;

2) писмен укор;

3) писмен строг јавен укор;

4) парична казна за секој одреден случај во износ најмалку до 10% од чистите едномесечни припадности на службеникот но така да вкупниот збир на овие казни во еден месец не може да изнесе повеќе од 20% од тие припадности на службеникот.

Кога се изрече казната од точка 4 од овој член додатокот за деца не подлежи на никаква обустава.

Казните од точка 3 и 4 на овој член се бележат во службеничкиот лист.

Член 42

Казните за дисциплинско престапение се:

1) забрана за да се даде поголема плата односно поголемо звање за време од шест месеци до една година;

2) намаление на припадностите за време од три месеца до една година но така да за секој

поедини месец намалението не може да биде поголемо од 20% од чистите едномесечни припадности.

3) враќање на посниска плата односно на посниско звање за време од шест месеца до три години;

4) отпуштање од служба со забрана да биде вратен во служба за време од една година до три години;

5) отпуштање од служба за секогаш.

Кога се изрече казната од точка 2 додатокот на децата не подлежи на никаква обустава. Со една дисциплинска пресуда како и за едно дисциплинско престапение може да се изрече само една казна. Ова важи и кога ќе се определи казна од точка 1 и 3 од овој член.

Член 43

Гонењето за дисциплински неувредности застарува до 6 месеци од извршувањето.

Гонењето на дисциплинските престапении застарува за две години од извршувањето доколку делото не повлече кривична одговорност. Во кој случај дисциплинското престапение застарува за истото време за кое застарува и кривичното дело.

Член 44

Казните за дисциплински неувредности ги изрече:

а) на службениците на Претседателството на Владата, министерствата, комитетите односно комисиите на Владата и на овие организациони единици — непосредно подредените организациони единици — Генералниот секретар на Владата, надлежните министри и претседателите на комитети односно комисији на Владата, кои можат да го пренесат на сите помошници, на потпретседателите, на началниците на оделенија како и на раководителите на непосредно подредените им организациони единици;

б) на службениците на органите на правосудието — претседателот на судот;

в) на службениците на месните народни одбори — претседателот и секретарот на одборот;

г) на службениците на околските, градските и реонските народни одбори — претседателот потпретседателот секретарот и поверениците и тоа за службениците што им се непосредно подредени.

По овластување од надлежниот повереник на извршниот одбор на околските, градските и реонските народни одбори односно по овластување од секретарот на месните народни одбори казни за дисциплински неувредности на службениците на установите и државните стопански претпријатија од локално значење изречуваат раководителите на тие установи и претпријатија.

Член 45

Против решението за казна за дисциплинска неувредност може службеникот да се жали:

а) на Владата, — ако решението за казна го донел член на Владата, претседател на комитет односно комисија на Владата или Генералниот секретар на Владата;

б) на надлежниот член на Владата, на претседателот на комитет или комисија на Владата, на Генералниот секретар — ако решението за

казна го донел старешина по нивното овластуење (чл. 44 т. а) од овој закон);

в) на Министерот на правосудието, — ако решението за казна го донел претседател на суд;

г) на извршните одбори на околските, градските и реонските народни одбори — ако решението за казна го донел претседателот, потпретседателот, секретарот или повереник на тие народни одбори;

д) на надлежниот повереник на извршниот одбор на околските, градските односно реонските народни одбори, како и на непосредно вишиот старешина ако решението за казна го донел старешина на, установа или државно претпријатие од локално односно републиканско значење;

г) на извршните одбори на месните народни одбори односно на народниот одбор во оние народни одбори кои немаат извршен одбор, ако решението за казна го донел претседателот и секретарот на месниот народен одбор или ако решението е донесено по нивно овластуење.

Член 46

Казните за дисциплински неуредности на службениците на Народното собрание ги изрече Претседателот на Народното собрание, а казните за неуредностите на службениците на Президиумот на Народното собрание ги изрече Секретарот на Президиумот.

Против решението за казна што го донел Претседателот на Народното собрание службеникот може да се жали на Претседателството на Народното собрание, а против решението за казна што го донел Секретарот на Президиумот на Народното собрание може да се жали на Претседателството на Президиумот.

Член 47

Службеникот не може да биде казнет пред да биде надлежно ислушан.

Извршението на казна за дисциплинска неуредност застарее за шест месеца од денот на правоснажноста на решението.

Член 48

Жалбата против решението за казна може да се изјави во рок од осум дена од денот во кој што првостепеното решение е врачено на службеникот и се предава на оној старешина односно орган што го донел решението.

Ваква жалба може да изјави и синдикална организација.

Член 49

Казните за дисциплинските престаплености ги изречуваат посебни дисциплински судови по претходно спроведена постапка.

Член 50

За службениците во министерствата, во комитетите и комисиите на Владата и во Претседателството на Владата постоат при тие органи дисциплински судови од прва степен (првостепените дисциплински судови).

За службениците во сродните министерства, комитети и комисии може да се образува заеднички првостепен дисциплински суд за службениците на овие гранки на државната управа.

Министерствата, комитетите и комисиите можат да образуват првостепен дисциплински суд

за поголемите организациони единици кои што им се непосредно подредени.

За секретарите и административните службеници на околските и окружните судови првостепенот дисциплински суд се образува при надлежниот окружен суд.

Првостепенот дисциплински суд при Министерството на правосудието е и дисциплински суд од истата степен за секретарите и административните службеници на Врховниот суд.

Член 51

Дисциплинските судови при министерствата, комитетите и комисиите се истовремено и дисциплински судови од втора степен (второстепените дисциплински судови) по жалбите против пресудите и одлуките на дисциплинските судови при непосредно подредените им организациони единици, а дисциплинскиот суд при Министерството на правосудието е истовремено второстепен дисциплински суд по жалбите против пресудите и одлуките на првостепените дисциплински судови при окружните судови.

Член 52

Дисциплинските судови за службениците во околските, градските и реонските народни одбори, како и за службениците во установите и претпријатијата на тие народни одбори се образуват при истите одбори.

За службениците во месните народни одбори надлежен е дисциплинскиот суд при околскиот народен одбор.

За службениците во поголемите установи и претпријатија на народните одбори од став 1 на овој член може да се образува засебен дисциплински суд.

Член 53

За решавање по жалба против пресудите и одлуките на првостепените дисциплински судови при министерствата, комитетите и комисиите на Владата, Претседателството на Владата, градските и околските народни одбори постои при Владата, Виши дисциплински суд.

За решавање по жалба против пресудите и одлуките на првостепените дисциплински судови при установите и претпријатијата каде тие судови постоат (став III на член 52 од овој Закон, надлежен е дисциплинскиот суд при соодветниот народен одбор.

Дисциплинскиот суд при Градскиот народен одбор на град Скопје е надлежен за решавање по жалба против пресудите и одлуките на дисциплинските судови при реонските народни одбори.

Член 54

Дисциплинскиот суд се состои од претседател и два члена. Претседателот на судот и еден член и нивните заменици ги назначува надлежниот министер, претседателот на комитет односно комисија на Владата или Генералниот секретар на Владата, а вториот член и неговиот заменик го делегира синдикалната организација.

Во заедничките дисциплински судови претседателот и едниот член на судот и нивните заменици споразумно ги назначува заинтересираните органи.

Во дисциплинските судови при народните одбори народниот одбор ги назначува претседателот

и едниот член на судот и нивните заменици. Едниот од тие и неговиот заменик се назначуваат од редот на народните одборници на тој одбор, а едниот и неговиот заменик од редот на службениците. Вториот член и неговиот заменик ги делегира синдикалната организација.

Ако службениците кои што потпаѓаат под еден дисциплински суд се организирани во две или повеќе синдикални организации управите на заинтересираните организации споразумно к'е делегираат за член на дисциплинскиот суд и за негов заменик по еден од членовите на било која заинтересирана синдикална организација.

Член 55

Вишиот дисциплински суд при Владата се состои од претседател и два члена.

Претседателот на Владата го назначува претседателот и едниот член на судот и нивните заменици, а другиот член и неговиот заменик ги делегира синдикалната организација.

Член 56

За службениците на Народното собрание и на Президиумот на Народното собрание постои при Народното собрание заеднички првостепени дисциплински суд.

За решавање по желба против пресудите и одлуките на првостепениот дисциплински суд од предниот став постои при Народното собрание заеднички Виши дисциплински суд за службениците на Народното собрание и на Президиумот на Народното собрание.

Во заедничките судови од предните два става претседателот и едниот член на судот и нивните заменици споразумно ги назначуваат Претседателството на Народното собрание и Претседателството на Президиумот на Народното собрание.

Третиот член на тие судови и неговиот заменик го делегира синдикалната организација.

Член 57.

Вишиот дисциплински суд при Владата може од секој дисциплински суд, освен од судовите по чл. 56 на овој Закон да бара да му се предадат на решение поедини дисциплински спорови. Истото право го имаат во оквирот на својата надлежност и дисциплинските судови при министерствата, комитетите и комисиите на Владата, како и Вишиот дисциплински суд од член 56 на овој Закон.

Член 58.

Дисциплинските судови имаат секретар, кои по можност треба да биде правник или искусен службеник. Него го одредува старешината на организационата единица при која што постои дисциплинскиот суд. Секретарот води записник на претресите при судот.

Член 59.

Функциите на претседателот и на членовите на дисциплинскиот суд трајат една година. Во вршењето на својата судиска должност членовите се независни и судат по законот и своето слободно судиско уверение.

При стапување на должност судиите се должни да ја положат судиската заклетва пропишана за судиите на народните судови. Заклетвата се полага пред старешината односно органот надлежен

за нивното назначување, но овој може да одреди заклетвата да се положи пред старешината на организационата единица при која што е дисциплинскиот суд.

Член 60.

Старешината надлежен за назначување на членовите на дисциплинскиот суд к'е назначи за секој суд еден или повеќе дисциплински обвинители, но старешината на организационата единица при која што е судот за секој поединичен случај к'е го одреди дисциплинскиот обвинител.

При народните одбори извршниот одбор одредува дисциплински обвинител за секој поединичен случај, но извршниот одбор може тоа свое право да го пренесе на претседателот, потпретседателот секретарот и повереникот како и на старешините на подрачните установи и претпријатија за оние службеници кои што им се непосредно подредени.

Дисциплинските обвинители при судовите од чл. 56 на овој Закон ги одредува Претседателот на Народното собрание во споразум со Секретарот на Президиумот на Народното собрание.

Дисциплинските обвинители се назначуваат измеѓу државните службеници и тоа по правило од редот на оние службеници кои што служат во организационата единица при која е судот.

Член 61.

Секој дисциплински обвинен државен службеник има право на бранител.

Член 62

Дисциплинскиот обвинител ја започнува дисциплинската постапка на основание на писмен и образложен предлог од надлежниот старешина, јавен обвинител или орган на општата државна контрола.

Решавајќи по такво барање дисциплинскиот суд одлучува или против службеникот да се отвори дисциплинско иследување или против него да се подигне дисциплинска оптужница или да нема место за дисциплинска постапка против него.

Член 63.

Кога дисциплинскиот суд реши да се отвори дисциплинско иследување к'е одреди и иследник кои што ќе води иследување според прописите на кривичната постапка. Против одлуката за отворање на дисциплинско иследување нема место на жалба.

Ако дисциплинскиот суд најде дека делото на обвинетиот е и кривично дело к'е ги достави сите акта на надлежниот јавен обвинител, к'е го извести за тоа непосредниот старешина на службеникот па след тоа к'е одлучи дали против службеникот к'е се продолжи дисциплинската постапка паралелно со кривичната или к'е ја одложи до окончателната одлука на редовниот суд.

Кога дисциплинскиот иследник к'е го заврши иследувањето к'е ги достави сите акта на дисциплинскиот суд и овој ќе реши или дека против службеникот може да се подигне оптужница, или дека нема место за понатакашна дисциплинска постапка.

Ако дисциплинскиот суд реши да се подигне оптужница против службеникот, к'е му ги достави сите акта на дисциплинскиот обвинител за да

подигне оптужница. Против одлуката со која се одредува тоа, како и против оптужницата нема право на жалба.

Кога дисциплинскиот суд реши дека нема место за дисциплинска постапка одлуката за тоа ќе ја достави на непосредниот старешина и на надлежниот дисциплински обвинител.

Член 64. —

Претресот пред првостепениот дисциплински суд е всен и јавен освен во случаи кога интересите на службата или државните интереси или некој други оправдани разлози налагаат претресот да се отгласи за таен.

Да ли пред второстепениот дисциплински суд односно пред Вишиот дисциплински суд претресот ќе биде всен и јавен или не за тоа одлучува самиот суд според приодата на секој случај.

Против одлуката по првиот и вториот став на овој член нема право на жалба.

Член 65. —

Со пресудата на дисциплинскиот суд оптуженикот или се прогласува за виновен и казни за дисциплинско престапение или се ослободува од одговорност како невин.

Ако дисциплинскиот суд најде дека дејанието на службеникот е неуредност ќе го казни за неуредност.

Со пресудата службеникот ќе се осуди и на плаќање на трошоците на дисциплинската постапка, а ако е ослободен од одговорност трошоците ги сноси државата.

Член 66

Против пресудата и одлуката на првостепениот дисциплински суд, доколку овој Закон инаку не одредува, службеникот и дисциплинскиот обвинител можат да изјават жалба до надлежниот второстепен дисциплински суд во срок од 15 дена од денот на приемот на пресудата односно одлуката.

Жалба по првиот став можат да поднесат и синдикалните организации.

Член 67

Дисциплинскиот обвинител и осудениот службеник можат против правосилна пресуда да бараат обнова на дисциплинската постапка под условите на критичната судска постапка.

Обнова на дисциплинската постапка може да бара и синдикалната организација, како и старешината надлежен за назначение на службеникот.

Правосилната пресуда се доставува на надлежниот старешина на казниениот службеник за да се изврши и запише во службеничкиот лист.

Правото на извршението на дисциплински казни застарува за две години од денот на правосилноста на пресудата.

Член 68

За дисциплинската одговорност на судите на народните судови важат посебни прописи.

Член 69

Доколку овој Закон не предвидува друго, во дисциплинската постапка сходно се прилагаат наредбата на кривичната судска постапка.

Б. Материална одговорност на државните службеници

Член 70

За накнада на штетата што ја причини на државата службеник вршејќи ја службата, доколку штетата не е сврзана со дисциплинско престапение или со кривично дело, како и ако истата би могла да се наплати со обвстава од редовните припадности на службеникот, надлежен е да донесе решение старешината на организационата единица (наделение, установа или претпријатие), а во народните одбори извршниот одбор.

Против ова решение службеникот може да се жали до непосредно вишиот старешина, а против решението на извршниот одбор до непосредно вишиот орган на државната управа. Жалбата се изјавува во срок од 15 дена од приемот на решението.

Против решението по жалбата има место на тужба пред окружниот суд како тужба суд. Тужбата се поднесува во срок од еден месец од денот кога тужителот го примил второстепеното решение. Пресудата на окружниот суд е окончателна.

Член 71

Доколку штетата е сврзана со дисциплинско престапение или кривично дело, како и ако штетата е толку голема да не би могла да се наплати со обвстава од редовните припадности на службеникот, след свршувањето на дисциплинската постапка ќе се достави на органот надлежен за застапување на општествената организационна единица пред судот освен ако причината на висината на штетата се базираат меѓу непосредниот старешина и службеникот, а овој е согласен штетата доброволно да ја накнади и без судска пресуда.

Член 72

По оправдани разлози службеникот може да биде ослободен од плаќање било на целиот, било на деловен износ на штетата. Решението го донесува надлежниот орган на Владата, претседателот на комитетот односно комисијата на Владата и Генералниот секретар на Владата, а за службениците на народните одбори извршниот одбор. Извршниот одбор може да го означи претседателот, потпретседателот, секретарот и повереникот, непосредно подредениот им службеник што ја причинил штетата, да го ослободат од плаќање на штетата, ако истата не го надминува износот од 500 динари.

Член 73

Во прописите за поедини струки може да има посебни одредби за материалната одговорност на службениците од тие струки спрема државата.

VII ОТСТРАНУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД ДОЛЖНОСТ

Член 74

Службеникот мора да се отстрани (суспенсира) од должноста ако е ставен во притвор или изтражен затвор или под оптужба за заосторство или друго нечесно кривично дело.

Решението за отстранување го донесува непосредниот или вишиот старешина. За службениците во народниот одбор претседателот, потпретседателот, секретарот и повереникот и тоа за своите мислите што им се непосредно подредени а во ме

самот народен одбор претседателот на одборот. Службеникот нема право на жалба против ова решение.

Отстрануењето трае до правосилната одлука на надлежниот државен орган односно суд.

Член 75

Службеникот може да биде отстранен од должност ако против него е поведена кривична или дисциплинска постапка или неговото дисциплинско престапение е такво да би било штетно по интересите на службата и натака да остане на должност.

Решението за отстранување од должност по овој пропис го донесуе непосредниот старешина или надлежниот контролен орган, кои се должни ова решение веднаш да го достават на старешината односно органот надлежен за назначување на службеникот.

Овој старешина односно орган ќе го снажи или поништи решението во рок од осум дена. Ако старешината што го донел решението за отстранување од должност надлежен и за назначување на односниот службеник, за откажување односно за пиштење на решението за отстранение од должност решава непосредно вишиот старешина односно орган.

Против ова решение дисциплинскиот обвинител, контролниот орган и службеникот можат во рок од осум дена од приемањето на решението да изјават жалба на надлежниот првостепен дисциплински суд. Решението на судот по оваа жалба е окончателно.

Член 76

Додека трае отстрануењето по чл. 74 и 75 од овој Закон на службеникот му се обуставуе исплаќањето на сите принадлежности од првиот нареден месец след донесуењето на решението за отстранување. Ако отстранениот службеник има на издржување семејство нему му се обуставуе исплатата на половина чисти принадлежности со исклучение додатокот на децата.

На службеникот му се враќаат обуставените принадлежности по укидањето на отстрануењето во случај ако со правосилната одлука на судот биде ослободен или ако со решение на надлежниот државен орган биде пуштен од притвор или истражен затвор, или кривичната односно дисциплинската постапка против него биде обуставена како и во случај ако вишиот старешина или дисциплинскиот суд решавајќи согласно чл. 75 од овој Закон донесат одлука со која се ништи решението за отстранување.

За времето додека службеникот издржува казна лишение од слобода принадлежностите не му припаѓаат.

На службеник осуден на казна поправителна работа принадлежностите не му припаѓаат додека ја издржуе казната ако издржуењето на истата по самата своја природа го спречува едновременото вршење на службените должности.

Доколку со посебни прописи не се одреди нешто друго за отстрануењето на судите од должност важат одредбите на овој Закон.

VIII ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБЕНИЧКИОТ ОДНОС

Член 77

Престанок на службата поради отказ настапуе кога државата или службеникот ја откаже службата.

Отказ од страна на државата врши старешината односно органот надлежен за назначување, по сопствен начин или по предлог на непосредниот старешина.

Отказот може да се врши само на првиот ден на месецот а ако биде и вршен во друг ден тогаш отказниот рок ќе почне да тече од првиот ден на наредниот месец.

Разрешуењето од должност го врши непосредниот старешина односно орган.

Кога службеникот ја откаже службата непосредниот старешина а во народен одбор претседателот, потпретседателот, секретарот и поверениците можат по негова молба да го разрешат од должност кој што им е непосредно подреден и пред истекот на отказниот рок ако това го поволеуе интересот на службата. Во ваков случај на службеникот му течат принадлежностите до крајот на месецот во кој што е разрешен.

Исто така кога државата ја откаже службата непосредно надлежниот старешина а во народен одбор претседателот, потпретседателот, секретарот и поверениците можат да го разрешат од должност службеникот, кој што им е непосредно подреден и пред истекот на отказниот рок ако това е во интерес на службата, но на службеникот му припаѓаат принадлежностите до крајот на рокот.

Разрешуењето од должност во месните народни одбори го врши секретарот на одборот.

Член 78

По силата на законот за пензии:

1) Кога службеникот го загуби државјанството на ФНРЈ или избирачкото право;

2) Кога службеникот самоволно ја напушти службата повеќе од 10 дена;

3) Кога службеникот дал лажни податоци при стапуењето во државна служба;

4) Кога службеникот со судска пресуда биле осуден на казна лишение од слобода подолга од шест месеца;

5) Кога службеникот болуе непрекидно повеќе од 12 месеци односно след вкупно боловање од повеќе од 18 месеци во две узастопни години;

6) Кога службеникот стане телесно или душевно неспособен за вршење на службата;

7) Кога службеникот наврши пределна возраст одредена по прописи за неговата струка; и

8) Кога службеникот биде викнат на отслужување обавезниот воен рок во кадраот.

Кога службата престануе по точка 1, 2, 3, 4 и 8 службеникот нема право на отпемнина.

Службеникот на кого службата му престане по други точки има право на отпемнина доколку не ги исполнуе условите за пензија.

Службеникот не може да ја откаже службата ако е под дисциплинска истрага или во материјална обврска спрема државата.

Службата не може да се откаже на службеник во време на одобрено боловање, а на трудна службеничка шест недели пред и шест недели след порог'ајот.

Член 79

По пресуда на редовен суд службата престанува кога службеникот биде осуден на казна што повлечува губиток на државна служба или самата казна се состои во губиток на службата.

По пресуда на дисциплинскиот суд службата престанува кога службеникот биде осуден на казна губиток на служба предвидена во точка 4 и 5 од член 42 на овој Закон.

Член 80

Ако службата престане поради губиток на избирачкото право службеникот може да се врати во служба ако това право му биде вратено.

Ако службата престанала под точка 8 од член 78 од овој Закон службеникот по одслужувањето на обавезниот воен срок може да се врати во поранешната служба.

Член 81

За секој престанок на служба, макар по кој основ да настапил надлежниот старешина односно орган мора да донесе решение во кое покрај другото има да го утврди и денот на престанокот на службата.

При отказ престанокот на служба настапува со истекот на последниот ден од отклучниот срок, доколку службеникот биде на должност до крајот на срокот.

Престанокот на службата по чл. 78 настапува: во случај на точка 1 со денот на губитокот на државјанството односно избирачкото право; во случај на точка 2 со истекот на десетодневниот срок; во случај на точка 3 со денот кога биде донесено решението за престанок на службата; во случај на точка 4 со денот на правосилноста за судската пресуда, а во другите случаи со денот кога е донесено решението за престанок на службата.

Престанокот на служба по пресуда на редовен или дисциплински суд настапува со денот на правосилноста на пресудата. Против решението на надлежниот старешина односно орган со кое што се утврдува овој престанок службеникот нема право на жалба.

Со денот на престанокот на служба службеникот губи право на припадност ако не е на должност, освен во случајот од член 77 став 6 од овој Закон, а ако е на должност припадностите му припаѓаат до крајот на месецот во кој што е разрешен.

Службеникот при престанок на службата не може сам да ја напушти должноста но мора да биде разрешен. Ако не се навога на должност како ден на разрешението се смета денот кога е донесено решението за престанок на службата.

Член 82

Службеникот чие звање се укине или се укине организационата единица во која служи, може старешината на вишната организациона единица или органот односно старешината надлежен за назначување да го распореди во друго звање од-

носно да го назначи во друга организациона единица според неговата стручна спрема и способноста, или да му откаже служба според прописите на овој Закон.

IX ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 84

Со посебни прописи Владата к'е го одреди положението на претседателите и членовите на комитети односно комисији на Владата.

Член 84

Одредбите на член 20 точка 6 и 7 од овој Закон важат само ако пресудите се донесени од народните судови и другите народни власти след 6 април 1941 година. Во однос на другите пресуди секој поединечен случај посебно к'е се извиди при стапувањето на служба и по предходно изслушување на надлежниот јавен обвинител к'е се донесе решение да ли службеникот може поново да се прими на служба.

Член 85

Владата се овластува да донесува потребни уредби и други прописи за спроведување во живот на овој Закон.

Член 86

Овој Закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

У Бр. 3, Скопје 2 јануари 1948 година.

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,

Претседател

Крсте Црвенковски, с. р.

Богоја Фотев, с. р.

26

Поради голема нужда која се осекла во стопанскиот живот од дактилографски кадар донесувам следно

РЕШЕНИЕ

за отварање на двомесечен дактилографски курс во гр Скопје

1. — Се отвара двомесечен дактилографски курс во гр. Скопје.

2. — На курсот к'е се примат лица кои ниат завршено најмалку два класа гимназија или на нив рамни училишта и се физички здрави.

3. — Наставниот план и програмата за курсот к'е го пропише ова Министерство.

4. — Курсистите се должни на крајот на курсот да полагаат испит.

5. — Личните и материалните расходи на курсот к'е паднат на терет на претсметната за приходите и расходите на Министерството за трговија и снабдување на НРМ.

6. — Датата на започнувањето на курсот и сите поблиски напатствија во врска со овој курс к'е ги издава ова Министерство.

7. — Ова Решение стапува на снага веднаш.

Бр. 1850, 30 I 1948 год, Скопје.

Министер

за трговија и снабдување,

Д. Бојановски, с. р.

27

ЗАПИСНИК

Во II-та седница на II-то редовно заседание на Народното собрание, одржана на 23 декември 1947 година

Претседавал: Претседателот на Народното собрание д-р Борис Спиров.

Секретар: Вториот секретар на Народното собрание Димитри Шули.

Претседателот д-р Борис Спиров ја отвара II-та седница на II-то редовно заседание во 16.30 часот.

Прочетениот записник од I-та седница на II-то редовно заседание. Собранието го прими без забелешка.

Пред да прејде на дневниот ред претседателот му соопшти на Народното собрание молбите на народните пратеници за отсуства. По предлог на претседателот Собранието им одобруе бараните отсуства на народните пратеници: Божиќ Стефаноски 10 дена, Емин Капага 4 дена, Сапи Лиси 5 дена, Лиљана Чаловска 5 дена, Веселинка Малинска 5 дена, Благоје Тодевски 5 дена, Назим Фируз 5 дена, Крсте Марковски 5 дена, Бранислав Димковски 5 дена и Владо Малевски 5 дена.

Претседателот прејде на првата точка од дневниот ред, одобрување и потврдување на указите на Президиумот на Народното собрание, донесени во меѓувремето од првото до второто редовно заседание на Народното собрание, а имено Указ бр 24 од 19 XI 1947 година за формирање на Министерството за локален сообраќај и Указ бр 25 од 19 XI 1947 година со кој членовите на Влагата: Љупчо Арсов потпретседател на Влагата и претседател на Контролната комисија, се разврзува од должноста претседател на Контролната комисија; Киро Хали Василев од должноста министер на пошветата; Тоде Ношпан од должноста министер на горските и Никола Минчев од должноста министер без ресор; а се поставуваат: за претседател на Контролната комисија на НРМ Боро Томиќоски; за министер на пошветите Станко Гигов; за министер на пошветата Димче Мире; за министер на локалниот сообраќај Тоде Ношпан и за министер без ресор Киро Хали Василев.

Народното собрание со дигање раце ги одобруе и потврдува.

Претседателот прејде на втората точка од дневниот ред и го покани известителот на Мандатно-имунитетниот одбор на Народното собрание да го прочита извештајот на одборот со кој се баче: на народниот пратеник Аритон Насеа Крстевски од Киват-папанечка окопија осуден на 1 (една) година и 15 дена лишаване од слобода и губиток на политичките права за 2 години да му се одзема мандатот на народен пратеник а на негово место да се повика неговиот заменик Цветан Ристов.

Народното собрание со дигање рака го усвои предлогот на Мандатно-имунитетниот одбор и Претседателот одобруе дека народниот пратеник Цветан Ристов и'е биде повикам телешафич.

Се прејде на третата точка од дневниот ред. Претрес на Законо-проектот за одвивање на народните претставници.

Известителот на Законодавниот одбор Гојко Стефановски го прочита извештајот на Законодавниот одбор продолжувајќи со образложение на истиот и гласајќи „за“. Претседателот објавуе дискусија по Законо-проектот.

За збор се јавуе народниот пратеник Ристо Цунов, и гласа „за“, народниот пратеник Киро Михайловски гласа „за“; народниот пратеник Мухомедан Кагадеј гласа „за“; народниот пратеник Борис Алексоски гласа „за“.

Претседателот објавуе дискусијата по Законо-проектот е завршена и прејде на гласање на Законо-проектот во поединости.

Известителот на Законодавниот одбор Гојко Стефановски го чита член по член Законо-проектот и гласајќи со дигање рака Народното собрание едногласно ги усвои сите членови на Законо-проектот од чл. 1 до член последни без измени. По тој претседателот објавуе аа в Законот изгласан во поединости и го поставуе на гласање во целост и одредуе гласањето да се изврши со акламација на основа чл 23 од Правилниот за работата на Народното собрание. Народното собрание со дигање рака го гласуе Законот во целост.

Се прејде на четвртата точка од дневниот ред, претрес на Законо-проектот за државниот печат на Народна Република Македонија.

Известителот на Законодавниот одбор Емануел Чучков го прочита извештајот на Законодавниот одбор гласајќи „за“. Претседателот објавуе дискусија по Законо-проектот. За дискусија не се јави никој и претседателот објавуе гласање на Законо-проектот во поединости.

Известителот на Законодавниот одбор Емануел Чучков го чита член по член Законо-проектот и Народното собрание гласајќи со дигање рака едногласно ги усвои сите членови без измени и дополненија.

По тоа се прејде на гласање во целост на Законот. Народното собрание со дигање рака го гласуе Законот во целост

Претседателот дава пауза.

После одморот седницата продолжи во 18.30 часот.

Претседателот д-р Борис Спиров соопштуе на Народното собрание да е доставен до Народното собрание акт од Јавниот обвинител на Македонија и читајќи го писмото до Народното собрание, предложуе на Народното собрание Мандатно-имунитетниот одбор утре да изготви извештај до Народното собрание, и Собранието одобрува предложената претставка.

Се прејде на петтата точка од дневниот ред. Претрес на Законо-проектот за државните службеници на Народна Република Македонија.

Известителот на Законодавниот одбор Борис Станковски го чита извештајот на Законодавниот одбор и го образложи извештајот на Законо-проектот гласајќи „за“. По тоа претседателот објавуе дискусија по Законо-проектот.

За збор се јавуе народниот пратеник Стојан Ѓорѓоски и гласа „за“; и народниот пратеник Методија Митевски и гласа „за“ Пошто никој не се јави друг за збор, претседателот објавуе дискусијата по Законо-проектот да е завршена, и прејде на гласање на Законо-проектот во поединости.

Известителот на Законодавниот одбор Борис Станковски читајќи член по член Законо-проектот, Народното собрание со дигање рака ги гласуе едногласно сите членови на Законо-проектот од чл. 1 до последни без измени и дополненија.

Претседателот објавуе да е Законот изгласан во поединости и го поставуе на гласање во целост и одредуе гласањето да се изврши со акламација.

Народното собрание со дигање на рака го гласуе Законот во целост.

Претседателот предложуе на Народното собрание седницата да ја прекине. Народното собрание го прифатил предлогот на претседателот.

Претседателот објавуе да е седницата заклучена, а наредната седница да се одржи утре 30 ок. м, со продолжение на дневниот ред.

Секретар
Дим. Шули, с. р.

Претседател,
Д-р Б. Спиров, с. р.

Министерството на внатрешните работи на Народна Република Македонија по извршното сраниување со изборниот тимст установи да во Решението за одредување матични подрачја (објавено во Службен весник на НРМ бр. 35 од 17 декември 1947 година) направени се долунаведените печатни грешки, поради кои дава следната

ИСПРАВКА

На Решението за одредување матични подрачја

- 1) Во точка 1, под насловот „I градови“, наоно нов ред да се додаде „а) град Скопје“;
- 2) „Во точка 1, дел I, буква „а“, став 1, први ред, после зборот: „Извршниот“ зборот: „град“ да се брише“;
- 3) во точка 1, дел I, буква „б“ (останали градови), став 3., први ред, после зборот: „Извршниот“ зборот: „народен“ да се брише“;
- 4) во точка 1, дел II, буква „б“ (Битолска окопија), став 5, први ред, после свезата: „на“ да се додаде зборот: „селата“, а во втори ред после свезата: „на“ на место зборот: „селз“ треба да стои „селата“;
- 5) во точка 1, дел II, буква „б“ (Битолска окопија), став 21., први ред, пред зборот: „Месниот“ треба да се додаде „при“;
- 6) во точка 1, дел II, буква „в“ (Бродска окопија), став 2., први ред, на место свезата „за“ треба да стои „на“;
- 7) во точка 1, дел II, буква „г“ (Гевгелијска окопија) после став 18, стои став „29“; а треба да стои „19“; во истиот став, први ред после зборот „селата“ на место „Чалакли Протен“ треба да стои „Петрово и Габрово“;
- 8) во точка 1, дел II, буква „г“ (Гевгелијска окопија) став 29., втори ред, зборот „Сарби“ треба да се замени со „Собри“;
- 9) во точка 1, дел II, буква „а“ (Гостиварска окопија) став 12, втори ред, след зборот „Горно Јеловце“ запирката до се брише и да се додаде „за подрачјето на селата Долно Јеловце и Горно Јеловце“;
- 10) во точка 1, дел II, буква „д“ (Гостиварска окопија), став 13, втори ред, зборовите: „Горно Еловце“ за подрачјето на селата: „Долно и Горно Еловце“ да се бришат, така да став 13 гласи: „при Месниот народен одбор на Долна Гоновица и Горна Гоновица за подрачјето на селата Долна Гоновица и Горна Гоновица“;
- 11) во точка 1, дел II, буква „г“ (Дебарска окопија), став 8., втори и трети ред зборот „Житањане“ да се замени со „Житињане“;
- 12) во точка 1, дел II, буква „г“ (Дебарска окопија), став 10., втори ред после свезата „за“ да се додаде „подрачјето на“;
- 13) во точка 1, дел II, буква „е“ Демир — Хисапска окопија став 12., втори и трети ред, зборот „Приблица“ да се замени со „Приблици“;
- 14) во точка 1, дел II, буква „з“ (Кавдарска окопија), став 3., втори ред, зборот „Бистреница“ да се замени со „Бесвица“;
- 15) во точка 1, дел II, буква „з“ (Кавдарска окопија), став 4., треба да гласи: „при Месниот народен одбор на село Бистреница за подрачјето на село Бистреница“;
- 16) во точка 1, дел II, буква „з“ (Кавдарска окопија), став 6., зборот „Бохули“ да се замени со „Бохупа“;
- 17) во точка 1, дел II, буква „дз“ (Кичевска окопија), став 9., на место „б“ треба да стои „9“, а истиот став треба да гласи: „при Месниот народен одбор на село Другово за подрачјето на село Другово“;
- 18) во точка 1, дел II, буква „и“ (Кочанска окопија), став 8., втори ред, целиот ред да се брише и да се замени со

„Горни Подлак и Мојанци за подрачјето на селата Долни Подлак“ така да целиот став гласи: „при Месниот народен одбор на селата Долни Подлак, Горни Подлак и Мојанци за подрачјето на селата Долни Подлак, Горни Подлак и Мојанци“

19) во точка 1, дел II, буква „и“ (Кратовска окопија), став 4., трети и четврти ред, зборовите: „и селата близанци, Горно Кратово“ се бришат;

20) во точка 1, дел II, буква „м“ (Прилепска окопија), став 2., втори ред, зборот „Богани“ да се замени со „Вогани“;

21) во точка 1, дел II, буква „м“ (Прилепска окопија), став 30., први ред, после зборот „Кривогаштани“ да се додаде „за“;

22) во точка 1, дел II, буква „м“ (Прилепска окопија), став 52., трети ред, зборовите: „подрачјето на село Црнилиште“ да се бришат;

23) во точка 1, дел II, буква „м“ (Прилепска окопија), после став 52., да се додаде пропуштениот став 53. кој да гласи: при Месниот народен одбор на село Црнилиште за подрачјето на село Црнилиште“;

24) во точка 1, дел II, буква „и“ (Радовишка окопија) став 5., први и втори ред, зборот „Гаеран“ да се замени со „Гареан“;

25) во точка 1, дел II, буква „и“ (Радовишка окопија), став 20., втори ред, зборот „Мухаверли“ да се замени со „Жудаверли“;

26) во точка 1, дел II, буква „л“ Скопска окопија), став 4 втори и трети ред, зборот „Летовци“ да се замени со „Петовци“;

27) во точка 1, дел II, буква „р“ (Струмишка окопија), став 16., втори ред, зборот „Борисово“ да се замени со „Бориево“;

28) во точка 1, дел II, буква „е“ (Струшка окопија), став 6., први и втори ред, зборот „Дожани“ да се замени со „Ложани“;

29) во точка 1, дел II, буква „е“ (Струшка окопија), став 9 зборот „Коропишта“ да се замени со „Корошишта“;

30) во точка 1, дел II, буква „с“ (Струшка окопија), став 12 зборот „Марашта“ да се замени со „Марошшта“;

31) во точка 1, дел II, буква „е“ (Струшка окопија), став 13 зборот „Збожди“ да се замени со „Збамди“;

32) во точка 1, дел II, буква „у“ (Титов Велешка окопија), став 29., зборот „Поменово“ да се замени со „Помечово“;

33) во точка 1, дел II, буква „х“ (Штипска окопија), став 1., втори и трети ред, зборот „Уреулево“ да се замени со „Цреулево“;

34) во точка 1, дел II, буква „х“ (Штипска окопија), став 7., први ред, зборот „Пенуеш“ да се замени со „Пенуш“, а во втор ред зборот „Сеидили“ да се замени со „Сеидели“;

35) во точка 1, дел II, буква „х“ (Штипска окопија), став 8., втори ред, зборот „Почипзаво“ да се замени со „Почивзаво“;

36) во точка 1, дел II, буква „х“ (Штипска окопија), став 12., трети ред, зборот „Балатлија“ да се замени со „Балталија“;

37) во точка 1, дел II, буква „х“ (Штипска окопија), после став 21., целиот ред од започнатиот а недовршениот став „2“ се брише;

38) во точка 2, став втори, на место зборот „Месниот“ треба да стои „Истиот“, на место зборот „извади“ треба да стои „издава изводи“ така да целиот став гласи: Истиот матичар ќе издава изводи од заклучените матични книги“;

39) во точка 4, први ред, зборот „основание“ да се замени со „основаните“.

Н. IV бр. 16097/47

ОД МИНИСТЕРСТВОТО НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Министерството на внатрешните работи на Народна Република Македонија по извршеното сравнување со изворниот текст установи, да ао Напатствието за водење евиденција на државјаните на Народна Република Македонија објавено во Службен весник на НРМ бр. 35 од 17 декември 1947. година ае направени доленаведените печатни грешки, поради кое дава следната

ИСПРАВКА

на Напатствието за водење евиденција на државјаните на Народна Република Македонија

1) Во точка 2, став први, трети ред, после зборот „бора-шиште“ треба да стои знакот „)“, што значи да се затвара заградата;

2) во точка 2, став втори, буква „б“ трети ред ии место „под“ треба да стои „пред“, а во последниот ред ии место „1546“ треба да стои „1946“;

3) во точка 2, став трети, седми ред, на место „не“ треба да стои „к'е“, така да целата реченица треба да гласи: „Ако не е имал местожителство ни во едно место од територијата на Народна Република Македонија, к'е се упише во книгата на државјаните на оној народен одбор, каде родителите му имале последно местожителство во Народна Република Македонија“;

4) во точка 3, став втори, седми ред, зборот „другите“ треба да гласи: „други“, а свезата „па“ се изоставуе. На крајот на десетиот ред, после „6 април 1941“ се додава „година“

5) во точка 4, став втори, први ред, зборот „пријави“ треба да се замени со „пријава“, а во ред втори зборот „Пријава-та“ треба да се замени со „Пријава“;

6) во точка 4, став пети, последен ред, зборот „сносо“ треба да се замени со „стои“;

7) во точка 4, став шести, втори ред, после „каде што“ да се додаде „има“;

8) во точка 5, став први, први ред после зборот „должен“ треба да се додаде „веднага“;

9) во точка 5, став втори, трети ред на место зборот „дотавени“ треба да стои „доставени“;

10) во точка 5, став трети, последниот збор „непознато“ треба да гласи: „непознато“;

11) во точка 11, став први, пети ред наместо зборот „државјанските“ треба да стои „државјаните“;

12) во точка 12, став први, втори ред, пред зборот „туг“ треба да се уметне „на“;

13) во точка 14, став први, последниот збор „родепо“ грабе да гласи „родено“;

14) во точка 15, став четврти, трети ред, на место „иго“ треба да стои „него“;

15) во точка 18, став први, втори ред, на место „пројзеа“ треба да стои „пријава“, а на место „државјанивт“ треба да стои „државјанинот“;

16) После петиот став на точка 19, а над наредниот став кој почнуе со зборовите „Осем“ случаите наведени во предните точки треба да стои „20“;

17) во точка 20, став први, втори ред, на место „овој“ треба да стои „оној“, а во четвртиот ред на место „службениот“ да стои „службенинот“;

18) во точка 21, став втори, последен ред, на место „упишуе“ треба да стои еден збор, кој и'е гласи „упишуе“;

19) во точка 21, став трети, втори ред после „горното“ да се додаде „десно к'еше“, а зборовите „Напатствие се упишуе во рубриката 8“, се изоставувт, така да целиот став треба да гласи „Осем со одбележуење, бришењето се врши и со пречи-туење на рубриката 2) со коса линија од долното педо до горното десно к'еше“;

20) во точка 22 став втори, втори ред зборот „заграда“ треба да се замени со „заграда“;

21) во точка 27 став први, трети ред на место „донесуе“ треба да стои „однесуе“, а во петиот ред на место „здржуе“ треба да стои „здружуе“;

22) во точка 28 став први први ред, цифрата „28“ се изоста-вуе, а во седмиот ред на место „препуштиле“ треба да стои „пропуштиле“;

23) во точка 29, став втори, четврти редна место „докаже“ треба да стои „докажуе“;

24) во точка 30, став први, втори ред, после зборот „так-са“ да се стави точка, а зборот „Спрема“ да се пише со голе-ма буква;

25) После вториот став на т. 30 а над зборовите „Овоа“ Напатствие влегуе во сипа — да стои „31“

К.бр. 15648/47.

ОД МИНИСТЕРСТВОТО НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СОДРЖИНА:

Ред. бр.	Стр. бр.
24 Закон за државните службеници на Народна Република Македонија	31
25 Решење за отварање на двомесечен дактилографски курс во гр. Скопје	41
Исправки на Решењето за одредуење на матични подрачја на тер. на Н. Р. Македонија	42
Исправка на Напатствието за водење евиденција на државјаните на Н. Р. Македонија	43